

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 23

3 февруари 2020, понеделник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
423. Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Ордено на Република Северна Македонија.....	2	429. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	8
424. Одлука за описот и изгледот на Признанието „Повелба на Република Северна Македонија“.....	4	430. Решение за давање одобрение за измени на проспекто за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда – втора емисија на обврзници.....	9
425. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	6	431. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата.....	10
426. Одлука за пренесување на право на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Акционерското друштво за производство на електрична енергија електрани на Северна Македонија АД ЕСМ во државна сопственост.....	6	432. Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Украина.....	12
427. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	7		
428. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	8		

	Стр.		Стр.
433. Правилник за формата и содржината на барањето за вклучување на експерти во листата на Националната платформа, поблиските критериуми за избор и висината на надоместок за работа на учесниците во Националната платформа.....	12	436. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија....	16
434. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија....	15	437. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт.....	17
435. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија....	15	438. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	18
		439. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	19
		440. Решение за стекнување на статус на повластен производител.....	19
		Огласен дел.....	76

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

423.

Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002, 24/2012, 190/2016), и амандманот XXXIII од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2019), донесувам

О Д Л У К А ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА ОРДЕНОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите на Орденот на Република Северна Македонија.

II

Орденот на Република Северна Македонија:

- е составен од орденски знак на ѓердан и од орденска ѕвезда, а е изработен од 280 гр. 18-каратно злато и 320 скапоцени камења од видот брилијант и рубин;
- орденската ѕвезда има основа кружна – ѕвездеста форма со 30 зраци и има димензија од 91 мм, дебелина 2,3 мм и тежи 101 гр.;
- на краиштата на зраците се вметнати 30 рубини од моделот „кабашон“ со димензија 2,7 мм;
- надворешниот круг на медалјонот го сочинува низа од 77 брилијанти со димензија 1,5 мм, врамени со родиумска преслека;
- внатрешните палменти се опточени со бел топол емајл, а плетенката со која е врамен во централното поле има родиумска преслека;
- медалјонот на орденската ѕвезда е идентичен со орденскиот знак, во кружна форма, со димензија 57 мм, со дебелина од 1,7 мм и тежина од 51 гр.;
- орденскиот знак е со стилизирана јазолна алка тешка 6 гр. во чија средина е вметнат рубин со димензија иста како рубините на ѓерданот на орденот;

- ѓерданот го сочинува спој на два вида ѓердански алки и има должина од 800 мм и тежина до 131 гр.;

- едната алка претставува стилизиран тутунов лист на кој е аплицирано македонското државно знаме изработено со црвен топол емајл;

- втората алка е изработена во кружна форма и во неа е вметнат седумкрак стровилос;

- сите краци завршуваат со вметнат рубин со димензија од 1,25 мм;

- во целиот ѓердан има вкупно 133 рубини со димензија 1,25 мм;

- редниот број на орденот, жигот за чистотата на металот, државниот жиг за контрола на квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденската ѕвезда и на орденскиот ѓердан;

- орденската ѕвезда се носи на црвена лента широка 105 мм, која на краиштата има две жолти линии и е изработена од маорирана свила;

- орденот има минијатурна лента со димензии 15 мм, со 35 мм.

III

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр.07-309 од 29 април 2005 година.

IV

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-162/1
31 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.



424.

Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002, 24/2012, 190/2016), и амандманот XXXIII од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2019), донесувам

О Д Л У К А
ЗА ОПИСОТ И ИЗГЛЕДОТ НА ПРИЗНАНИЕТО „ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА“

I

Со оваа одлука се утврдува описот и изгледот на признанието „Повелба на Република Северна Македонија“.

II

Признанието „Повелба на Република Северна Македонија“:

- има вертикална правоаголна форма со димензии 29,5 см ширина и 42 см висина;
- изработена е на пергаментна хартија;
- во горниот дел, во средина, е отпечатен и втиснат грбот на Република Северна Македонија во златна боја;
- под грбот е испишан текстот: Република Северна Македонија – Претседател на Република Северна Македонија;
- централниот мотив на Повелбата е иницијална буква „М“ втисната во златна боја со придружна виџетка врз црвена основа;
- под иницијалната буква „М“ е испишан текстот „Повелба на Република Северна Македонија“, под кој се испишува името на носителот на признанието и образложението;
- во долниот лев агол е датумот и местото на доделувањето на признанието, а во десниот агол е потписот на претседателот на Република Северна Македонија;
- во средината на долната страна од повелбата е отпечатен и втиснат сув жиг на Република Северна Македонија со придружна жолто-црвена лента.

III

Признанието „Повелба на Република Северна Македонија“ се врачува во кожена папка на која во централниот релјеф е грбот на Република Северна Македонија.

IV

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр.07-316 од 10 април 2006 година.

V

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-163/1
31 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ДОДЕЛУВА



ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****425.**

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, земјоделство, трговија и услуги „Џемал и Беџет“ ДОО ул.1 с.Доленци, Битола за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр.258, место викано Мирча, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 8231м² запишана во Имотен лист бр.514 за КО Кажани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6681/1-19
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

426.

Врз основа на член 87 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ
НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД ЕСМ ВО
ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Со оваа одлука на Акционерското друштво за производство на електрична енергија електрани на Северна Македонија АД ЕСМ во државна сопственост се пренесува правото на сопственост на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, со вкупна површина од 126.199м², кое претставува:

- КП.бр.1/22 КО Лисец-вон град со површина од 50м², запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/28 КО Лисец-вон град со површина од 18м², запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/33 КО Лисец-вон град со површина од 19м², запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/803 КО Лисец-вон град со површина од 73.593м², запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/804 КО Лисец-вон град со површина од 11.158м², запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/805 КО Лисец-вон град со површина од 8869м², запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/806 КО Лисец-вон град со површина од 797м², запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/807 КО Лисец-вон град со површина од 3467м², запишана во Имотен лист бр.1262,
- КП.бр.1/808 КО Лисец-вон град со површина од 12м², запишана во Имотен лист бр.1262,

- КП.бр.1/809 КО Лисец-вон град со површина од 21.567м2, запишана во Имотен лист бр.1262,

- КП.бр.1/811 КО Лисец-вон град со површина од 2.929м2, запишана во Имотен лист бр.1262,

- КП.бр.1/813 КО Лисец-вон град со површина од 13м2, запишана во Имотен лист бр.1262,

- КП.бр.1/815 КО Лисец-вон град со површина од 41м2, запишана во Имотен лист бр.1262,

- КП.бр.1/817 КО Лисец-вон град со површина од 771м2, запишана во Имотен лист бр.1262,

- КП.бр.1/818 КО Лисец-вон град со површина од 530м2, запишана во Имотен лист бр.1262,

- КП.бр.2276/4 КО Лисец-вон град со површина од 27м2, запишана во Имотен лист бр.1262,

- КП.бр.2276/5 КО Лисец-вон град со површина од 1376м2, запишана во Имотен лист бр.1262,

- КП.бр.1/830 КО Лисец-вон град со површина од 468м2, запишана во Имотен лист бр.375 и

- КП.бр.2276/6 КО Лисец-вон град со површина од 269м2, запишана во Имотен лист бр.159,

согласно проектот за инфраструктура за измена и дополнување ПИ-линиска инфраструктурна градба за изградба на шестоседна жичара со паркинг простор и пристапен пат и резервоар за вода со цевковод за распрскување на вештачки снег, КО Лисец, Општина Тетово, со тех.бр.03-179/17 од февруари 2018 година изработен од ДООЕЛ „НИМАЕР“ –Струга д.е Скопје, а одобрен-заверен со Потврда за заверка бр.71-417/3 од 26.2.2018 година од Министерство за транспорт и врски, заради изградба на Е1 Комунална инфраструктура и Е2 Комунална супраструктура.

Член 2

Правото на сопственост на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се пренесува без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-913/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

427.

Комисијата за хартии од вредност на РСМ врз основа на член 152-а, член 152-б и член 152-в од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018), постапувајќи по барањето на Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија број УП1 08-88 од 20.11.2019 година, дополнето на ден 18.12.2019 година и на ден 10.1.2020 година, на седницата одржана на ден 20.1.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на правното лице Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија, преку своите поврзани лица Шпаркасе банка Македонија АД Скопје и Охридска банка АД Скопје, да стекне индиректно квалификувано учество во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје, односно да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ не надминува 30% од вкупно издадените акции со право на глас од Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РСМ“.

Број УП1 08-88
20 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Komisioni i letrave me vlerë i RMV-së në bazë të nenit 152-a, nenit 152-b dhe nenit 152-v nga Ligji për letra me vlerë (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018), duke vepruar ndaj kërkesës së Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Austri numër PA1 08-88 të datës 20.11.2019, plotësuar më datë 18.12.2019 dhe më datë 10.1.2020, në seancën e mbajtur më datë 20.1.2020 solli

А К Т В Е Н Д И М

1. I JEPET PËLQIMI personit juridik Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Austri, që përmes personave të vet të ndërlidhur Shparkase banka Makedonija ShA Shkup dhe Ohridska banka ShA Shkup, tërthorazi të merr në zotërim pjesëmarrje të kualifikuar në Depozitarin qendror për letra me vlerë ShA Shkup, respektivisht të merr në zotërim aksione, shuma kumulative totale e të cilave nuk mbikalon 30% të aksioneve të emetuara në total me të drejtë vote të Depozitarit qendror për letra me vlerë ShA Shkup.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën zyrtare të RMV-së“.

Numër PA1 08-88	Komisioni i letrave me vlerë i
20.1.2020	Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shkup	Kryetar,
	Mr.Sc. Nora Aliti

428.

Комисијата за хартии од вредност на РСМ врз основа на член 152-а, член 152-б и член 152-в од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018), постапувајќи по барањето на Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија број УП1 08-89 од 20.11.2019 година, дополнето на ден 18.12.2019 година и на ден 10.1.2020 година, на седницата одржана на ден 20.1.2020 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на правното лице Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Австрија, преку своите поврзани лица Шпаркесе банка Македонија АД Скопје и Охридска банка АД Скопје, да стекне индиректно квалификувано учество во Македонска Берза АД Скопје, односно да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ не надминува 30% од вкупно издадените акции со право на глас од Македонска Берза АД Скопје.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РСМ“.

Број УП1 08-89	Комисија за хартии од вредност
20 јануари 2020 година	на Република Северна Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Нора Алити , с.р.

Komisioni i letrave me vlerë i RMV-së në bazë të nenit 152-a, nenit 152-b dhe nenit 152-v nga Ligji për letra me vlerë (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018), duke vepruar ndaj kërkesës së Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Austri numër PA1 08-89 të datës 20.11.2019, plotësuar më datë 18.12.2019 dhe më datë 10.1.2020, në seancën e mbajtur më datë 20.1.2020 solli

А К Т В Е Н Д И М

1. I JEPET PËLQIMI personit juridik Steiermarkische Bank und Sparkassen AG, Austri, që përmes personave të vet të ndërlidhur Shparkase banka Makedonija ShA Shkup dhe Ohridska banka ShA Shkup, tërthorazi të merr në zotërim pjesëmarrje të kualifikuar në Bursën e Maqedonisë ShA Shkup, respektivisht të merr në zotërim aksione, shuma kumulative totale e të cilave nuk mbikalon 30% të aksioneve të emetuara në total me të drejtë vote të Bursës së Maqedonisë ShA Shkup.

2. Ky aktvendim do të botohet në „Gazetën zyrtare të RMV-së“.

Numër PA1 08-89	Komisioni i letrave me vlerë i
20.1.2020	Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shkup	Kryetar,
	Mr.Sc. Nora Aliti

429.

Врз основа на член 88 став 1 точка в) и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по барањето на Македонската Берза АД Скопје број 03-2004/1 од 30.12.2019 година, на седницата одржана на 20.1.2020 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени и дополнувања на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје број 02-1977/1 од 25.12.2019 година, донесена на седницата на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да достави пречистен текст на Тарифникот за висината на надоместоците на Македонска берза АД Скопје, во кој ќе бидат имплементирани измените и дополнувањата на тарифните ставки предвидени со Одлуката број 02-1977/1 од 25.12.2019 година.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-94
20 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

Në bazë të nenit 88 paragrafi 1 pika v) dhe nenit 184 pika lj) nga Ligji për letra me vlerë (Gazeta zyrtare e RMV-së nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 23/2016 dhe 83/2018), Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke vepruar ndaj kërkesës së Bursës së Maqedonisë ShA Shkup numër 03-2004/1 të datës 30.12.2019, në seancën e mbajtur më datë 20.1.2020, solli

AKTVENDIM

1. I JEPET PËLQIMI Vendimit për ndryshime dhe plotësime të Tarifores për lartësinë e kompensimeve të Bursës së Maqedonisë ShA Shkup numër 02-1977/1 të datës 25.12.2019, sjellur në seancën e Bordit të drejtorëve të Bursës së Maqedonisë ShA Shkup.

2. NGARKOHET Bursa e Maqedonisë ShA Shkup që deri te Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut të dorëzojë tekst të konsoliduar të Tarifores për lartësinë e kompensimeve të Bursës së Maqedonisë ShA Shkup, në të cilin do të implementohen ndryshimet dhe plotësimet e artikujve tarifor të paraparë me Vendimin numër 02-1977/1 të datës 25.12.2019.

3. Ky Aktvendim do të botohet në Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Numër PA1 08-94
20.1.2020
Shkup

Komisioni i letrave me vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetar,
Mr.Sc. **Nora Aliti**

430.

Врз основа на член 9, член 16 и член 19 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постапувајќи по Барањето на ТТК Банка АД Скопје за давање одобрение за измени на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда, на седницата одржана на ден 20.1.2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ НА ПРОСПЕКТОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА – ВТОРА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ

1. На ТТК Банка АД Скопје се дава одобрение за измени во точка 13.5. на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда, објавен на ден 09.01.2020 година врз основа на Решението УП 1 Број 10-91 од 27.12.2019 година на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда – втора емисија на обврзници.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ја извести јавноста за измените на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда на македонски јазик и неговото кирилско писмо во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Северна Македонија, како и да ги објави измените на Проспектот на веб страницата на Македонска берза АД Скопје, во рок од три работни дена од денот на приемот на ова Решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да отпочне со постапката на запишување и уплата на хартиите од вредност по истекот на 14 календарски дена од објавувањето на измените на Проспектот за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративна обврзница) по пат на јавна понуда.

4. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 број 10-2
20 јануари 2020 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

Në bazë të nenit 9, neni 16 dhe neni 19 të Ligjit për letra me vlerë (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 dhe 83/2018), duke vepruar ndaj Kërkesës së TTK Banka ShA Shkup për dhënie të miratimit për ndryshime të Prospektit për emetimin e letrave me vlerë afatgjate të borxhit (obligacion korporativ) me anë të një oferte publike, Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 20.1.2020 solli

A K T V E N D I M
PËR DHËNIE TË MIRATIMIT PËR NDRYSHIME
TË PROSPEKTIT PËR EMETIMIN E LETRAVE ME
VLERË AFATGJATE TË BORXHIT ME ANË TË
NJË OFERTE PUBLIKE – EMETIM I DYTË I
OBLIGACIONEVE

1. I jepet miratim TTK Banka ShA Shkup për ndryshime në pikën 13.5 të Prospektit për emetimin e letrave me vlerë afatgjate të borxhit (obligacion korporativ) me anë të një oferte publike, të publikuar më datë 9.1.2020 në bazë të Aktvendimit PA 1 Numër 10-91 të datës 27.12.2019 të Komisionit për letra me vlerë për dhënien e miratimit për emetimin e letrave me vlerë afatgjate të borxhit me anë të një oferte publike – emetim i dytë i obligacioneve.

2. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e këtij Aktvendimi ka për obligim që të njoftojë publikun për ndryshimet e Prospektit për emetim të letrave me vlerë afatgjate të borxhit (obligacion korporativ) me anë të një oferte publike në gjuhën maqedonishte dhe alfabetin e saj cirilik në një nga gazetatat ditore që dalin në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe t'i publikojë ndryshimet e Prospektit në faqen e internetit të Bursës së Maqedonisë ShA Shkup brenda tre ditëve nga dita e pranimit të këtij Aktvendimi.

3. Emetuesi i letrave me vlerë afatgjate nga pika 1 e këtij Aktvendimi ka për obligim që të fillojë me procedurën për regjistrimin dhe pagesën e letrave me vlerë pas skadimit të 14 ditëve kalendarike nga publikimi i ndryshimeve të Prospektit për emetimin e letrave me vlerë afatgjate të borxhit (obligacion korporativ) me anë të një oferte publike.

4. Ky Aktvendim do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

PA 1 Numër 10-2
20.1.2020
Shkup

Komisioni i letrave me vlerë i
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Kryetar,
Mr.Sc. Nora Aliti

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ**

431.

Врз основа на членот 158-с точка 7) и членот 158-љ ставови (2) и (5) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018, 198/2018) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 29.1.2020 година донесе

ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИ-
ФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА
НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ
НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА

Член 1

Во Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/09, 149/09, 154/09, 20/2012, 130/2013, 1/2015, 22/2016 и 16/2017 година), во членот 2 по третата алинеја се додава нова алинеја која гласи:

“- банка е правно лице дефинирано во Законот за банките, кое врши работи на застапување во осигурување во согласност со Законот за супервизија на осигурување.”

Член 2

Во членот 3, во Табелата, тарифен број 1.9 се брише.

Во тарифните броеви 1.10, 1.11 и 1.12 кои стануваат тарифни броеви 1.9, 1.10 и 1.11, во колоната: “Вид на услуга/надоместок” зборот: “претходна” се брише.

Во тарифниот број 1.13 кој станува тарифен број 1.12 во колоната: “Вид на услуга/надоместок” зборовите: “Издавање на претходна согласност за измена на назив и седиште” се заменуваат со зборовите: “Издавање на согласност за измена на назив”.

По тарифниот број 1.12 се додава нов тарифен број 1.13 при што во колоната: “Тарифен број” се додава бројот: “1.13”, во колоната: “Вид на услуга/надоместок” се додаваат зборовите: “Издавање на согласност за измена на седиште” а во колоната: “Износ на надоместок (во денари)” се додава бројот: “6.000,00”.

Тарифниот број 1.14 се брише.

Во тарифниот број 1.15 кој станува тарифен број 1.14 во колоната: “Износ на надоместок (во денари)” зборовите: “без надоместок” се заменуваат со бројот: “6.000,00”.

Тарифниот број 1.16 се брише.

Тарифниот број 1.17 станува тарифен број 1.15.

По тарифниот број 2.2 се додава нов тарифен број 2.3 при што во колоната: “Тарифен број” се додава бројот: “2.3”, во колоната: “Вид на услуга/надоместок” се додаваат зборовите: “Издавање дозвола за основање на филијала на странско осигурително брокерско друштво” а во колоната: “Износ на надоместок (во денари)” се додава бројот: “30.000,00”.

По тарифниот број 3.4 се додава нов тарифен број 3.5 при што во колоната: “Тарифен број” се додава бројот: “3.5”, во колоната: “Вид на услуга/надоместок” се додаваат зборовите: “Издавање дозвола за основање на филијала на странско друштво за застапување во осигурување” а во колоната: “Износ на надоместок (во денари)” се додава бројот: “15.000,00”.

По тарифниот број 4.2 се додава нов тарифен број 4.3 при што во колоната: “Тарифен број” се додава бројот: “4.3”, во колоната: “Вид на услуга/надоместок” се додаваат зборовите: “Промена на лиценца за застапник во осигурување” а во колоната: “Износ на надоместок (во денари)” се додава бројот: “3.000,00”.

Тарифните броеви 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 и 4.9 стануваат тарифни броеви 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 и 4.10.

Член 3

Членот 3-а се брише.

Член 4

Во членот 4 во ставот (1) зборовите: “од 1.2 до 1.14, 1.17, 2.2, 3.3, 3.4 и од 4.1 до 4.9” се заменуваат со зборовите: “од 1.2 до 1.15, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4, 3.5 и од 4.1 до 4.10”.

По ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7) кои гласат:

“(4) Друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва, друштвата за застапување во осигурување и банките кои за првпат, по добивање дозвола од Агенцијата, се регистрираат во регистрите на друштва за осигурување, осигурително брокерски друштва, друштвата за застапување во осигурување и банки кои вршат работи на застапување во осигурување што ги води Агенцијата, до добивање на податоци за основот за утврдување на висината на годишниот надоместок за спроведување супервизија согласно став (3) од овој член, плаќаат квартален паушален износ на надоместок во износ од:

- 1) 50.000,00 денари за друштвата за осигурување;
- 2) 20.000,00 денари за осигурителните брокерски друштва;
- 3) 15.000,00 денари за друштвата за застапување во осигурување;
- 4) 20.000,00 денари за банките кои вршат работи на застапување во осигурување.

(5) Износот на надоместок од ставот (4) на овој член, доспева за плаќање на 15ти во првиот месец по истек на кварталот во кој друштвото за осигурување, осигурителното брокерско друштво, друштвото за застапување во осигурување односно банката започнало со вршење работи на осигурување, осигурително брокерски работи односно работи на застапување во осигурување и истиот се плаќа за секој квартал до добивање на податоци за основот за утврдување на висината на годишниот надоместок согласно став (3) од овој член.

(6) Во случај на престанок или одземање на дозволата за вршење работи на осигурување, дозволата за вршење работи на застапување во осигурување односно осигурително брокерски работи како и во случај на повлекување на согласноста за вршење работи на застапување во осигурување од страна на банка, годишниот надоместок од став (2) на овој член, друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва, друштвата за застапување во осигурување и банките го уплаќаат заклучно со кварталот во кој е донесено решение за престанок односно одземање на дозволата односно решение за повлекување на согласноста од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување.

(7) Уплатените надоместоци од став (1) на овој член не подлежат на враќање во случај на откажување од поднесеното барање за добивање лиценца, дозвола односно согласност како и во случај на отфрлање или одбивање на поднесеното барање кое било основ за нивно плаќање.”

Ставот (4) станува став (8).

Член 5

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-116/6
29 јануари 2020 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****432.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ,
ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВО-
ТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД
ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТО-
ГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД
УКРАИНА**

Член 1

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Виница/Vinnitsya во Украина.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,
- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,
- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Северна Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

6) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч,

7) сурова храна за домашни миленици и непреработен материјал за храна за исхрана на животни кој содржи делови од месо од живина и пернат дивеч и

8) нетретиран трофеи од пернат дивеч.

Член 2

По исклучок од член 1 став (2) точка 6) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч само доколку месото од овие видови било подложено на еден од специфичните третмани В, С или D дадени во Прилог 6 Дел 6 Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*1).

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-272/1
23 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

433.

Врз основа на член 120-д став (13) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

(*1) Прилог 6 Дел 6Г на Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Дел 4 од Анекс II од Одлуката на Комисијата 2007/777/ЕК од 29 ноември 2007 година за здравствените барања на животните и јавното ветеринарно здравство и моделите на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на одредени производи од месо и обработени желудници, мочни меури и црева за исхрана на луѓе од трети земји и со која се повлекува Одлуката 2005/432/ЕК, CELEX бр. 32007D0777.

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЕКСПЕРТИ ВО ЛИСТАТА
НА НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА, ПОБЛИС-
КИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР И ВИСИНАТА
НА НАДОМЕСТОК ЗА РАБОТА НА УЧЕСНИЦИТЕ
ВО НАЦИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за вклучување на експерти во листата на Националната платформа, поблиските критериуми за избор и висината на надоместокот за работа на учесниците во Националната платформа.

Член 2

Барањето за вклучување на експерти во листата на националната платформа се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето за вклучување на експерти во Националната платформа се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Поблиски критериуми за избор на експертите за работа во Националната платформа во одделни области се:

- Да имаат најмалку осумгодишно работно искуство,
- Да се истакнати работници во струката,
- Да имаат објавени научни трудови од областа за која се повикани, како и да има објавено најмалку два научни трудови како прв автор и најмалку два труда како втор автор од областите наведени во Панелите и тоа:

1. Панел за здравствена заштита и благосостојба на животните;
2. Панел за биолошки опасности;
3. Панел за контаминенти во синцирот на храната;
4. Панел за диететски производи, исхрана и алергии;
5. Панел за адитиви и ароми;
6. Панел за средства за заштита на растенијата и нивни резидуи;
7. Панел за здравје на растенијата;
8. Панел за адитиви и производи или состојки употребени во храната за животни;
9. Панел за материјали во контакт со храната, ензими, додатоци во производство и ензими и технолошки помагала и
10. Панел за генетски модифицирани организми.

Член 4

Надоместокот на учесниците во Националната платформа се одредува врз основа на присуство на одржаните состаноци на Националната платформа како и времето за изработка на стручните експертизи кое е

потребно за креирање на експертиза во зависност од сложеноста на определувањето и научното утврдување на посочениот ризик.

Надоместокот на членовите на Националната платформа за присуство по одржан состанок изнесува 2000,00 денари, а ќе се верификува со записник и список на присутни членови на состанокот на експертите на Националната платформа.

Надоместокот за изработка на стручни експертизи потребни за проценка на определен ризик, се определува врз основа на времето потребно за изработка на стручната експертиза од доставувањето на предлог проекти за спроведување на научно истражување до конечно доставување на стручната експертиза до Националниот совет за безбедност на храна и храна за животни. Надоместокот за изработка на стручни експертизи потребни за проценка на определен ризик се определува на следниот начин:

1. Ако експертизата трае од најмалку еден месец до три месеци надоместокот ќе биде 100 000, 00 денари
2. Ако експертизата трае од најмалку три месеци до шест месеци надоместокот ќе биде 200,000,00 денари, и
3. Ако експертизата трае од најмалку шест месеци до дванаесет месеци надоместокот ќе биде 300 000,00 денари.

Секоја експертиза треба да е изготвена од најмалку тројца експерти од различни области кои ќе бидат вклучени во проектот. Експертизата треба да биде осмислена со проект во кој треба да биде однапред предвиден вкупен број на лабораториски анализи потребен за утврдување на ризикот и анализа на ефектите врз здравјето на луѓето од испитуваниот ризик. Во рамките на проектот ќе биде утврден и бројот на состаноци на експертите. Експертизата треба да биде во форма на научен труд со изготвен апстракт, содржина на експертизата базирана врз основа на статистички обработени податоци од извршените лабораториски анализи, анализи врз ефектите врз здравјето на луѓето со направена проценка на ризикот и заклучок. Во експертизата треба да бидат опишани и методите кои се користат во истражувањето. Експертизата треба да содржи и предлог мерки за надминување на утврдениот ризик и намалување на негативните ефекти врз здравјето на луѓето.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Бр. 02-3224/5
2 декември 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

Б А Р А Њ Е

за вклучување на експерти листата на Националната платформа

А. Име и презиме на подносителот на барањето

Б. Адреса на живеење

Контакт телефон

е. Пошта

В. Вклучување на експерти во областа на (заокружи област)

1. Панел за здравствена заштита и благосостојба на животните;
2. Панел за биолошки опасности;
3. Панел за контаминенти во синџирот на храната;
4. Панел за диететски производи, исхрана и алергии;
5. Панел за адитиви и ароми;
6. Панел за средства за заштита на растенијата и нивни резидуи;
7. Панел за здравје на растенијата;
8. Панел за адитиви и производи или состојки и употребени во храната за животни;
9. Панел за материјали во контакт со храната, додатоци во производство и ензими и
10. Панел за генетски модифицирани организми.

Г. Список на научни трудови од определената област и тоа:

Објавени научни трудови од определената област	- Како прв автор
	- Како втор автор

Дата:

Потпис:

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

434.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје УП1 бр. 08-5/20 од 20 јануари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 21“, со инсталирана моќност од 504 kW и со локација на КП бр 762/3 КО Самоков, општина Македонски Брод.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-223,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 21“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр 762/3 КО Самоков, општина Македонски Брод,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 504 kW (една генераторска единица со моќност од 504 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.174.190 kWh,

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 21“, УП1 бр. 08-41/16 од 14 јули 2016 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја доставува оваа одлука до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-5/20
30 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

435.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје УП1 бр. 08-7/20 од 20 јануари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“, со инсталирана моќност од 504 kW и со локација на КП бр. 560/2 КО Самоков, општина Македонски Брод.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-216,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 560/2 КО Самоков, општина Македонски Брод,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 504 kW (една генераторска единица со моќност од 504 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.471.051 kWh,

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“, УП1 бр. 08-42/16 од 14 јули 2016 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја доставува оваа одлука до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-7/20
30 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

436.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 18 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители

коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за користење на повластена тарифа на електрична енергија на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје УП1 бр. 08-9/20 од 20 јануари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 23“, со инсталирана моќност од 990 kW и со локација на КП бр 762/3 КО Самоков, општина Македонски Брод.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-217,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 23“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр 762/5 КО Самоков, општина Македонски Брод,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 990 kW (една генераторска единица со моќност од 990 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.643.135 kWh,

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 23“, УП1 бр. 08-43/16 од 14 јули 2016 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја доставува оваа одлука до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-9/20
30 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

437.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РСМ“ бр.108/2019, 143/2019, 225/2019 и 275/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019, 124/2019 и 275/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 3.2.2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	66,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	68,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	58,00 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	47,50 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	34,922 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	26,981 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	28,756 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	27,448 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	27,120 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	27,705 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,539 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,600 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,504 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,724 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	21,692 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	21,975 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	15,121 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	6,320 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 4.2.2020 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-306/1

3 февруари 2020 година
СкопјеПретседател,
Марко Бислимоски, с.р.

438.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје УП бр. 08-4/20 од 20 јануари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 21“, со инсталирана моќност од 504 kW и со локација на КП бр. 762/3 КО Самоков, општина Македонски Брод.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода,

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-223,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 21“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр. 762/3 КО Самоков, општина Македонски Брод,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 504 kW (една генераторска единица со моќност од 504 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.174.190 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 6 февруари 2040 година.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП бр. 08-4/20
30 јануари 2020 година
СкопјеПретседател,
Марко Бислимоски, с.р.

439.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје УП1 бр. 08-6/20 од 20 јануари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“, со инсталирана моќност од 504 kW и со локација КП бр 560/2 КО Самоков, општина Македонски Брод.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-216,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ Ковачка со реф. бр. 22“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр 560/2 КО Самоков, општина Македонски Брод,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 504 kW (една генераторска единица со моќност од 504 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.471.051 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 6 февруари 2040 година.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-6/20
30 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

440.

Врз основа на член 24, став (1) точка 1) алинеја 21 и член 191 став (10) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 16 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19), постапувајќи по барањето за донесување на решение за стекнување на статус на повластен производител на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје УП1 бр. 08-8/20 од 20 јануари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 23“, со инсталирана моќност од 990 kW и со локација на КП бр. 762/5 КО Самоков, општина Македонски Брод.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРГИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр. 198А, Скопје-Кисела Вода,

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-217,

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала „МХЕЦ КОВАЧКА со реф. бр. 23“,

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр 762/5 КО Самоков, општина Македонски Брод,

- инсталирана моќност на електроцентралата: 990 kW (една генераторска единица со моќност од 990 kW),

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.643.135 kWh,

- датум на престанок на важење на ова решение: 6 февруари 2040 година.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот систем.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-8/20
30 јануари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020023